

# Продавање на eBay: студија на случај

Можете да ја користите eBay за да ги продадете несаканите предмети, и истовремено, да заработите пари. Ајде да го следиме Антонио за да видиме како го прави тоа.

## Како да ја користиме eBay за да продадеме несакани предмети

Антонио се преселува во помал дом и сака да „се ослободи“ од некои предмети што повеќе не му требаат. Како треба да го стори тоа?

- Тој смета дека предметите имаат вредност и не му се допаѓа отпадот, па затоа не сака да ги фрли.
- Антонио би можел да повика препродавач на употребени предмети да ги купи сите негови предмети, но се сомнева дека ќе добие добра цена за нив.
- Антонио има компјутер, камера на неговиот мобилен телефон и интернет-врска, што всушност е сè што му треба за да ги продаде неговите предмети онлајн. Тој одлучува дека eBay ќе биде најдобриот начин да се ослободи од несаканите предмети.

## Продавање предмети за домот од eBay

eBay ви олеснува да продавате предмети:


1. Антонио се најави на неговата сметка на eBay така што отиде на адресата **ebay.com.au** и се најави со неговото корисничко име и лозинка.
2. Го избира предметот што сака да го продаде и го користи телефонот за да го слика внимателно од сите агли, вклучувајќи ги и местата на кои можеби постои некакво оштетување. Ги праќа по е-пошта фотографиите на неговиот компјутер за да може да ги преземе и да ги додаде во неговиот оглас на eBay.
3. Антонио пребарува на eBay предмети слични на оние што сака да ги продаде. Ги проверува нивните цени за да реши колку да побара за неговите предмети.



Фотографирајте ги предметите што ги имате за продажба од сите агли за да ја прикажете точно нивната состојба

# Продавање на eBay: студија на случај

- Кликува на **Продавај (Sell)** во близина на горниот дел на почетната страница на eBay и ги следи упатствата за огласување на предметот за продажба.
- Решава да го продаде неговиот предмет на аукција, наместо да ја употреби опцијата **Купи сега (Buy It Now)**. Внимателно ги разгледува сите избори што ги има пред да донесе одлука.
- Одредува цена на **Почетна понуда (Starting bid)** за аукцијата што е реална, но и што би бил подготвен да ја прифати.
- На страницата на огласот, користи алатка што му помага да ги пресмета трошоците за поштарина, така што купувачите да можат да видат колку ќе се зголеми крајната цена на предметот што сакаат да го купат.
- Антонио ја постави PayPal како претпочитан метод за плаќање кога ја создаде неговата сметка на eBay и го остава ова како што е. Тоа значи дека средствата од продажбата ќе се уплатат на неговата сметка на PayPal.
- Кога ќе биде задоволен со сè, Антонио кликува на копчето **Огласи (List it)** за да го објави предметот што го продава на eBay.



Почетната понуда треба да биде реална, а износот да биде износ што сте подготвени да го прифатите

## Што се случува кога огласот истекува?

Ако предметот на Антонио не се продаде на крајот на периодот на аукцијата, тој може да го објави повторно за продажба. Ако избере помала **Почетна понуда**, неговиот предмет може да привлече поголемо внимание отколку првиот пат и да има поголеми шанси да се продаде.

Ако предметот на Антонио се продаде, тој треба да го подготви за испорака кај купувачот:

- Ако го продаде, Антонио ќе добие е-пошта од eBay што го информира дека предметот се продаде и дека треба да го подготви за испорака. Во е-поштата се вклучени деталите за контакт со купувачот и адресата за испорака заведена на неговата сметка на eBay. Тој нема да го прати предметот сè додека не го добие плаќањето. Купувачот има четири дена да го изврши плаќањето.
- eBay ќе му прати на Антонио уште една е-пошта кога плаќањето ќе се изврши. Тој исто така ќе добие и е-пошта од PayPal, во која се потврдува дека примил плаќање од купувачот.

# Продавање на eBay: студија на случај

3. Антонио ја проверува неговата сметка на PayPal за да потврди дека ги примил парите. Тој забележува дека износот што го прими е малку помал од оној што треба да биде, бидејќи eBay и PayPal ја задржа нејзината провизија.
4. Потоа, Антонио внимателно го пакува предметот. Тој може да отпечати поштенска етикета од eBay, и ќе ја задолжи неговата сметка на PayPal во рок од еден месец за поштарината.
5. Ја става етикетата на поштенската пратка, ја поднесува во поштата и не заборава да побара сметкопотврда.
6. Антонио не заборава да внесе позитивни повратни информации за купувачот бидејќи тој плати веднаш.



PayPal	
Payment received	...
Fees deducted	...
<b>Total</b>	<b>\$456</b>

PayPal и eBay наплаќаат трошоци за предметите што ги продавате